



МАКСИМА ТУРС – СКОПЈЕ

Бул.Јане Сандански 82/1,ТЦ БИСЕР –локал 16

Тел: 070 254 791;075 359 006

maximatours@yahoo.com; www.maximatours.mk

VULA VILA-ЛЕПТОКАРИЈА

Вила “Вула” е лоцирана на **50м** од најубавата плажа во **Лептокарија**. На 10 минути од центарот. Вилата е нова изградена во 2020 година. Самата вила располага со три ,четири и пет креветни студија кои дел се со странчен поглед на море.Сите студија имаат тераси и се опремени со кујни ,ТВ,wi-fi.

За резервација до 31.01.2026 – 10%

Уплата 50% веднаш и 50% - 14 дена пред поаѓање

ТЕРМИНИ	НОКЕВАЊА	1/4 Сутерен	1/3 Студио	1/4 Студио	1/4+1 Студио
24.05.2026*	7	60	100	130	140
31.05.2026	7	115	175	195	205
07.06.2026	7	170	240	270	280
14.06.2026	7	200	270	300	310
21.06.2026	7	240	310	340	350
28.06.2026	7	290	350	380	390
05.07.2026	7	330	390	430	440
12.07.2026	7	360	450	470	480
19.07.2026	7	370	460	480	490
26.07.2026	7	390	470	490	500
02.08.2026	7	390	470	490	500
09.08.2026	7	370	450	470	480
16.08.2026	7	330	440	460	470
23.08.2026	7	300	380	400	410
30.08.2026	7	250	330	360	370
06.09.2026	7	230	260	270	280
13.09.2026	7	150	210	240	250
20.09.2026	7	130	150	170	180

***попустот не важи за промо цени**

Цените во табелите се објавени во евра, плаќањето на аранжманот е исклучиво во денари, по курс 1 евро = 62 денари.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕСТОЈОТ:

1/3 СТУДИО БР 2 – се наоѓа на високо приземје и е со засебен влез. Студиото има сопствен балкон, кујна во склоп на собата опремена со решо и мал фрижидер, еден брачен кревет грчки стандард и еден единечен кревет , WC, клима и ТВ.

1/3 СТУДИО БР 3 – се наоѓа на високо приземје . Студиото има сопствен балкон, кујна во склоп на собата опремена со решо и мал фрижидер, еден брачен кревет грчки стандард и еден единечен кревет , WC, клима и ТВ.

1/4 СТУДИО БР 4 – се наоѓа на прв кат. Студиото има сопствен голем балкон со страничен поглед на море, кујна во склоп на собата опремена со решо и мал фрижидер, два брачени кревети грчки стандард , WC, клима и ТВ.Со можност да се стави дополнително легло (фотелја на расклопување).

1/3 СТУДИО БР 5 – се наоѓа на прв кат . Студиото има сопствен балкон, кујна во склоп на собата опремена со решо и мал фрижидер, еден брачен кревет грчки стандард и еден единечен кревет , WC, клима и ТВ.

1/4 СТУДИО БР 6 – се наоѓа на втор кат. Студиото има сопствен голем балкон со страничен поглед на море, кујна во склоп на собата опремена со решо и мал фрижидер, два брачени кревети грчки стандард , WC, клима и ТВ.Со можност да се стави дополнително легло (фотелја на расклопување).

1/3 СТУДИО БР 7- се наоѓа на втор кат . Студиото има сопствен балкон, кујна во склоп на собата опремена со решо и мал фрижидер, еден брачен кревет грчки стандард и еден единечен кревет , WC, клима и ТВ.

1/4 СТУДИО БР 8 – се наоѓа на трети кат. Студиото има сопствен голем балкон со поглед на море, кујна во склоп на собата опремена со решо и мал фрижидер, два брачени кревети грчки стандард , WC, клима и ТВ.Со можност да се стави дополнително легло (фотелја на расклопување).

УСЛОВИ ПОД КОИ ВАЖИ АРАНЖМАНОТ:

- За уплата на два последователни термини (еден по друг),одобруваме 7% попуст на вториот термин попустите не се комбинираат.
- **Доплата на туристичка такса 2 € на студио од ноќ (се плаќа во Агенција)**
- Користењето на клима-уред, (6 евра на ден) во студио.
- WI-FI интернет -БЕСПЛАТНО (за јачина на сигнал не гарантираме)

Агенцијата организира превоз со придружник-пратител на групата, до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот а цената за истиот изнесува:

- - За возрасни 2.790 мкд. (45евра)
 - За деца до 12 години 2,170 мкд. (35 евра)
 - Деца до 2 години бесплатно, без седиште

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ:

- Термините во табелите се денови на започнување и на завршување на аранжманот.
- За сигурна резервација се подразбира исклучиво уплата на 30% аконтација во моментот на потпишување на Договор за патување, и целосна уплата најдоцна 7 дена пред започнување на аранжманот.

- Преземањето на собите започнува најрано во **14 часот** по локално време првиот ден, а напуштањето на истите е **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** најдоцна до 9 часот по локално време последниот ден од аранжманот.
- **За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти.**
- Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест.
- Единствено е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години над бројот на кревети во секое студио или апартман .
- **Доколку гостите не го почитуваат куќниот ред истите може да бидат избркани од страна на сопственикот на вилата и за тоа не добиваат обештетување од агенцијата.**
- Сликите кои се објавени на нашата веб-страница (се само дел од севкупната понуда-содржина и истите служат за да се добие генерален впечаток за објектот, агенцијата не може и нема да гарантира сместување во прецизно одредена соба од објавените. Нашата веб-страница е од информативен карактер, за сите детали и специфичности, задолжително информирајте се кај нашите вработени
- Сопствениците на објектите го задржуваат правото при евентуално направена-причинета штета да извршат наплата за истата од клиентите кои се сместени во моментот.
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци.
- Т.А.не може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет врската во кој-било објект од целата понуда.
- Агенцијата го задржува правото да објави дел од слободните (непродадени) капацитети на Last Minute понуда, претходно направените и потврдени резервации нема да подлежат на какви било промени во цената.
- Пред тргнување, Ве молиме да ја проверите важноста на своите патни исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените во т.а и на самата агенција.